

Косово веќе реши со 25 проценти да ги царини македонското овошје и зеленчук, иако не е прецизирано кога оваа одлука ќе стапи на сила. Косовската Влада во дилема дали да воведи царина за нафтата и за хемиските производи кои доаѓаат од Македонија.

Од 180 милиони евра трговска размена, 170 милиони се македонски производи. Не треба да се затвораат вратите со Косово, е став на Владата на Република Македонија.

Царинските давачки причина за лоша бизнис соработка меѓу македонските и албанските претприемачи. Околу 35 проценти од странските производи во продавниците низ Косово се најразновидна стока од Македонија.



КОСОВСКАТА ВЛАДА ВО ПРИШТИНА ЌЕ ГО ИМА КРАЈНИОТ ЗБОР ЗА ЦАРИНИТЕ, ВЕЛАТ ОД УНМИК

■ Пишува: Рената МАТЕСКА

ТРГОВСКА ВОЈНА

Покрај досегашната добра трговска размена меѓу Република Македонија и Косово со царинските бариери ќе се отвори фронт за трговска војна меѓу двата соседа.

Воведувањето царини за македонските производи е во исклучителна надлежност на косовската Влада. Премиерот Владо Бучковски е умерен со ставот дека не треба да се повлече потег со кој ќе се загрози добрата трговска соработка со Косово и не треба да се затвораат вратите за соработка, бидејќи трпеливоста е особина на мудрите.

Економската оправданост за и против воведување сезонски царински тарифи за македонските стоки ќе биде во рацете на косовската Влада која ќе го има крајниот збор.

Како и да е, штетата би била и на двете страни, како на претприемачите од Македонија, така и на претприемачите од Косово, кои до неодамна остваруваа позитивна бизнис релација.

БИЗНИС

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) организираше конференција на тема "Предиз-

Осврнувајќи се на најавите за воведување визен режим за делот од Косово, кој е под јурисдикција на УНМИК, вицепремиерката Радмила Шекеринска изјави дека тоа е апсолутно во спротивност со политиката на ЕУ, како и со политиката на Пактот за стабилност.

"Последните најави на УНМИК се дека не станува збор за визи, туку за регистрирање на влезот и излезот на граѓаните, во и од Косово, со цел да се зголеми безбедноста. Ние сме во разговори со УНМИК, за што формираме и нова работна група под водство на заменик - претседателот на Владата, Минчо Јорданов. Се надевам дека од тие разговори ќе се излезе со добар резултат", изјави Шекеринска.

"Доколку се стави под знак прашање слободниот проток на луѓе и стоки, тоа дефинитивно ќе има лошо влијание врз нашите билатерални односи", нагласи вицепремиерката.



ПРИШТИНА

суествуваа: "Бучен Козјак", "Виком", "Греен продукт", "Чекорови", "Випро" и други. Конференцијата се одржа во Приштина, а требаше да овозможи воспоставување нови контакти и развој на соработката меѓу македонските и косовските претприемачи од земјоделскиот сектор.

Бизнисмените од Косово велат дека царините се единствен спас за нивното производство, додека за нивните колеги од Македонија тоа би било со лоши последици по нивниот бизнис.

Она што можеше да се за-



БИЗНИСМЕНИ ОД МАКЕДОНИЈА СЕ СРЕТНАА СО БИЗНИСМЕНТЕ ОД КОСОВО, НО ЦАРИНСКИТЕ ДАВАЧКИ БЕА КАМЕН ЗА СОПНУВАЊЕ ВО БИЗНИС РЕЛАЦИИТЕ

ова прашање, иако потоа се обидоа тоа да го ублажат и негираат. Не беше потребен "оцата од Битола" за да се види дека нешто не "штима" на релација премиер - претседател.

"Ние имаме повеќе мотиви од нив да воведеме визен режим, бидејќи на тој начин ќе имаме подобра контрола на границата, што е предуслов за поефикасна битка против инфилтрирањето поединци и групи", вели Бранко Црвенковски.

"Треба да се биде трепелив", одговори премиерот на

МЕЃУ СОСЕДИТЕ ИЛИ...

бележи во продавниците во Приштина, а тоа го потврдува и статистиката, е дека околу 35 проценти од сите странски стоки на Косово се производи од Македонија. По најавите за воведување царина беспредетни беа разговорите за надминување на царинската бариера, подобрување на бизнисот, добрата волја, знаењето и напорната работа.

СУДИР

Најавите за царинските давачки и визи за Косово беа повод и за судирот меѓу премиерот Бучковски и претседателот Црвенковски, кои презентираа разногласие по

Неодамна косовското стопанство доби важен партнер: Европската банка за реконструкција и развој (ЕБРЗ), која по успешните преговори за Протоколот за заеман договор меѓу УНМИК и ЕБРЗ е подготвена да им даде поддршка на приватниот и на јавниот сектор. ЕБРЗ наскоро ќе почне со работа на Косово каде што ќе го воспостави статусот на интернационална меѓувладина финансиска институција во согласност со важечките закони на Косово. Протоколот за заеман договор е потпишан од страна на првиот човек на УНМИК, Сорен Јесен Петерсен и Жан Лемијер, претседател на ЕБРЗ и на сила стапи од 4.4.2005 година.

Активностите на ЕБРЗ ќе бидат насочени кон развојот на приватниот сектор, со што ќе се овозможат заеми и инвестиции за малите и средните претпријатија.

Токму кај малите и средните претпријатија, односно претприемачите од земјоделскиот сектор од Македонија и од Албанија, се можностите за воспоставување контакти и развој за економска соработка и трговска размена. Но, сè ова паѓа во вода доколку има "жешки" царински давачки.

барањето на претседателот Македонија прва да реагира пред Косово да воведат визи и царина за Македонија.

На изјавата на Црвенковски реагираше и УНМИК од каде што порачуваат дека новите дозволи за престој не се визи. Од таму и корекцијата за датумот за воведување визи, наместо од први мај тие ќе почнат да се применуваат од први јули до кога треба да се решат низа технички прашања. Косовските власти сè уште не знаат дали за добивање дозвола за престој ќе треба да се пополнува посебно барање на граница и дали печатот ќе се става во пасошите или на посебен лист.

EKI Reisen

Vršime prevodi:
Makedonsko -
Germanско -
Francuski

telefon 034/422 27 15
034/422 29 35
natel 079/335 94 14
fax 034/422 29 36
E-Mail: ardovan.etoski@blueemail.mk

ORGANIZERA
PUTOVANJA

Za slednite destinacii
od: ZÜRICH, BASEL, GENEVA
od: SKOPJE, OHRID
SARAJEVO, BANJA LUKA
LJUBLJANA, ZAGREB
ISTAMBUL, IZMIR

VO SORABOTKA SO EKI REISEN MOŽETE DA NABAVITE KARTI
ZA SITE DESTINACII VO SVETOT KAKO ŠTO SE:

AUSTRALIJA, USA, KANADA

VRŠIME REZERVACII SO BROD ZA:
ITALIJA - GRCIJA - ITALIJA

PRIJATEL PRESTOJ VO PODNIOT KRAJ VI POSAKUVA
EKI Reisen